



# Централна кооперативна банка АД Скопје

## Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет во земјата што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
<b>A.II.1.</b>	<b>Уплата-исплата во готови пари од правни и физички лица</b>			
<b>A.II.1.1.</b>	<b>Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка</b>			
A.II.1.1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка (дневен пазар и сл.)	уплата	0,5% од износот на уплатата мин.50 ден	/
<b>A.II.1.2.</b>	<b>Уплати од физички лица</b>			
A.II.1.2.1.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	25.00 ден.
A.II.1.2.2.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	30.00 ден.
A.II.1.2.3.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	50.00 ден.
A.II.1.2.4.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	50,00 ден. за налог- КИБС 200,00 ден. за налог-МИПС
A.II.1.2.5.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	60,00 ден. за налог- КИБС 200,00 ден. за налог-МИПС
A.II.1.2.6.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга банка	уплата	/	0,04% мин.70,00 ден макс.400,00 ден за налози КИБС 0,06% мин.200,00 ден макс.1.000,00 ден. за налози МИПС
A.II.1.2.7.	Уплати на сметка на брокерско друштво	уплата	0,02% мин 40,00 ден. макс.1.000,00 ден.	/
A.II.1.2.8.	Уплати на сметка на Банката	уплата	без надомест	без надомест
A.II.1.2.9.	Уплата на ковани пари (монети) на сметка на учесник отворена во Банката (за вредност над 1.000 ден.)	уплата	5 % од износот, минимум 100,00 ден.	5 % од износот, минимум 100,00 ден.
A.II.1.2.10.	Уплати за режиски трошоци на сметка на учесник отворена во Банката (согласно Договор)	уплата	/	до 1.000,00=25,00 ден. Од 1.000,00 до 5.000,00=30,00 ден над 5.000,00=35,00 ден.
<b>A.II.1.3.</b>	<b>Уплата на дневен пазар</b>			
A.II.1.3.1.	Уплата на дневен пазар	налог / уплата	до 12 часот без надомест по 12 часот 0,10% мин. 20,00 ден.	/
<b>A.II.1.4.</b>	<b>Исплати во готови пари од трс сметки отворени во Банката</b>			
A.II.1.4.1.	Налози за исплата на готовина од трансакциска сметка (освен исплати поврзани со кредитно/депозитно работење)	налог	0,35% од износот мин.50,00 ден. макс. 5.000,00 ден.	0,10% од износот мин.20,00 ден. макс. 5.000,00 ден.
<b>A.II.2.</b>	<b>Работење со средства на сметка на учесник (безготовински плаќања)</b>			
<b>A.II.2.1.</b>	<b>Налози и промет извршени во интерен клиринг</b>			
A.II.2.1.1.	налози за пренос на средства во корист на сметките на Банката	налог	без надомест	без надомест
A.II.2.1.2.	налози за пренос на средства во корист на сметки на клиентите на Банката	налог	до 10.000,00=20,00 ден. над 10.001,00=30,00 ден.	до 10.000,00=20,00 ден. над 10.001,00=30,00 ден.
A.II.2.1.3.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	5.00 ден.	5.00 ден.
<b>A.II.2.2.</b>	<b>Налози и промет извршени во МИПС</b>			
A.II.2.2.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	250.00 ден.	200.00 ден.
A.II.2.2.2.	налози на износ од 100.001,00 до 1.000.000,00 ден.	налог	250.00 ден.	220.00 ден.
A.II.2.2.3.	налози на износ над 1.000.001,00 ден.	налог	0,01% од износот мин.250,00 ден.	0,01% од износот мин.250,00 ден.
A.II.2.2.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	80.00 ден.	80.00 ден.
<b>A.II.2.3.</b>	<b>Налози и промет извршени во КИБС</b>			
A.II.2.3.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	36.00 ден.	36.00 ден.
A.II.2.3.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден.	налог	46.00 ден.	46.00 ден.
A.II.2.3.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	46.00 ден.	46.00 ден.
A.II.2.3.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	18.00 ден.	18.00 ден.

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
<b>A.II.3.</b>	<b>Работење со средства на сметки на индиректни учесници во МИПС</b>			
<b>A.II.3.1.</b>	<b>Налози и промет за индиректни учесници во МИПС</b>			
<b>A.II.3.1.1.</b>	налози и промет за индиректни учесници во МИПС	налог	50.00 ден.	/
<b>A.II.4.</b>	<b>Работење со средства на сметки со посебни намени</b>			
<b>A.II.4.1.</b>	Работење со средствата на сметки за исплата на плати и надоместоци	долговен пром/нал.	без надомест	без надомест
<b>A.II.4.2.</b>	Работење со средствата на сметки за други намени	долговен пром/нал.	согласно Договор	согласно Договор
<b>A.II.5.</b>	<b>Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти</b>			
<b>A.II.5.1.</b>	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти	долговен пром/нал.	Согласно тарифата за ПП со странство	Согласно тарифата за ПП со странство
<b>A.II.6.</b>	<b>Извршување на основи за присилна наплата</b>			
<b>A.II.6.1.</b>	Извршување на судски одлуки, налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, ФПИОМ)	решение	1.500,00 ден. по решение + 50,00 ден. по кам.листа	1.200,00 ден. по решение + 50,00 ден. по кам.листа
<b>A.II.6.2.</b>	Извршување на решенија за судски такси	решение	1.000,00 ден. по решение	500,00 ден. по решение
<b>A.II.6.3.</b>	Извршување на акцептен налог	налог	200.00 ден.	/
<b>A.II.6.4.</b>	Налог за трансфер при делумно извршување на судски одлуки,налог од извршител и други извршни решенија ( решенија од УЈП,Царина,ФПИОМ )	налог	поединечно делумно извршување 250,00 ден.	поединечно делумно извршување 250,00 ден.
<b>A.II.6.5.</b>	Поднесување на Задолжница за наплата - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500.00 ден.	/
<b>A.II.6.6.</b>	Повлекување на Задолжница - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500.00 ден.	/
<b>A.II.7.</b>	<b>Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице</b>			
<b>A.II.7.1.</b>	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице	главница	300,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ	300,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ
<b>A.II.8.</b>	<b>Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)</b>			
<b>A.II.8.1.</b>	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)	потврда известување картица	20,00 ден.од страна, мин. 200,00 ден.	20,00 ден.од страна, мин. 200,00 ден.
<b>A.II.8.2.</b>	Подготовка на периодичен извештај за промет и состојба на сметка и негово доставување до УЈП по електронски пат	запис по сметка/ извештај	150,00 ден. од запис / сметка	100,00 ден. од запис / сметка
<b>A.II.8.3.</b>	Надоместок за користење на фах	месец	100,00 ден.+ ДДВ	100,00 ден.+ ДДВ
<b>A.II.9.</b>	<b>Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки</b>			
<b>A.II.9.1.</b>	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки	страница	20,00 ден.од страна, мин. 500,00 ден.	20,00 ден.од страна, мин. 500,00 ден.
<b>A.II.10.</b>	<b>Изработка преписи од изводи, налози и сл.</b>			
<b>A.II.10.1.</b>	Изработка на преписи од изводи, налози и друго	извод-налог	50,00 ден. +ДДВ	50,00 ден. +ДДВ
<b>A.II.10.2.</b>	Изработка на дупликат/овл. картичка на доносител на налози/имател на трансакциска сметка	картичка	50,00 ден. +ДДВ	без надоместок
<b>A.II.10.3.</b>	Изработка на изводи по барање на клиент за затворена ТРС	сметка	500,00 ден. до 10 изводи + 50,00 ден. за секој нареден	500,00 ден. до 10 изводи + 50,00 ден. за секој нареден
<b>A.II.11.</b>	<b>Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет</b>			
<b>A.II.11.1.</b>	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет	извештај за бонитет	300,00 ден.+ ДДВ	150,00 ден.+ ДДВ
<b>A.II.11.2.</b>	Давање на определени податоци по барање на нотар/извршител/адвокат и сл.	Известување	500,00 ден. до 10 податоци + 10 ден. за секој нареден + ДДВ	500,00 ден. до 10 податоци + 10 ден. за секој нареден + ДДВ
<b>A.II.12.</b>	<b>Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада</b>			
<b>A.II.12.1.</b>	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада	фиксен износ	250,00 ден. по пратка	250,00 ден. по пратка
<b>A.II.13.</b>	<b>Отворање на сметка</b>			
<b>A.II.13.1.</b>	Отворање на сметка	сметка	без надомест (итно отворање 200,00 ден.)	без надомест (итно отворање 100,00 ден.)

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
<b>A.II.14. Водење (управување) на сметка</b>				
A.II.14.1.	Водење на сметки на физички лица од хуманитарен карактер	месечен пашал	/	без надомест
A.II.14.2.	Водење на сметки на правни и физички лица (освен сметки за кредитни картички)	месец	Според долговен промет -од 0 до 500.000=300 ден -од 500.001-1.000.000 =500 ден -од 1.000.001-2.000.000=650 ден -над 2.000.000=1.000,00 ден	Сметки кај кои во тековниот месец има долговен промет -од 1 до 100.000,00=40,00 ден. Над 100.001.00=50,00 ден.
A.II.14.3.	Водење на сметки на индиректни учесници во МИПС системот	месечен пашал	Аконтативно 200,00 ден.	/
A.II.14.4.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 24 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 500,00 ден	годишен пашал	Максимум 500,00 ден.	Максимум 500,00 ден.
A.II.14.5.	Водење на сметки на прави лица овластени за управување со станбени загради односно менаџирање со заедничките простории, сметки на кукни совети, заедници на сопственици на станбени згради и сл.	месечен пашал	100,00 ден	/
A.II.14.6.	Сметки со посебни режим на работа (Ескроу сметки и сл.)	месечен пашал	6.000,00 ден	6.000,00 ден
<b>A.II.15. Затворање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)</b>				
A.II.15.1.	Затворање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)	сметка	1,000.00 ден.	200.00 ден.
A.II.15.2.	Затворање на сметка по налог на надлежен орган или закон *(Доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположиви средства од предвидената тарифа, се наплатава до висина на истите)	сметка	1,000.00 ден.	300.00 ден.
<b>A.II.16. Услуги на електронско банкарство</b>				
A.II.16.1.	Вклучување кон системот за електронско банкарство	клиент	без надомест	без надомест
A.II.16.2.	Издавање на дигитален сертификат за користење на системот за ел. Банкарство (на токен)	сертификат	1,200.00 ден.	1,200.00 ден.
<b>A.II.16.3. Трансакции преку системот за електронско банкарство</b>				
<b>A.II.16.4. Налози и промет помеѓу резиденти извршени во интерен клиринг преку електронско банкарство</b>				
A.II.16.4.1.	налози за пренос на средства извршени во интерен клиринг	налог	до 10.000,00=7,00 ден над 10.001,00=11,00 ден	до 10.000,00=без провизија над 10.001,00=5,00 ден
<b>A.II.16.5. Налози и промет помеѓу резиденти извршени во МИПС преку електронско банкарство</b>				
A.II.16.5.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	100.00 ден.	100.00 ден.
A.II.16.5.2.	налози на износ над 100.000,00 ден.	налог	100.00 ден.	100.00 ден.
<b>A.II.16.6. Налози и промет помеѓу резиденти извршени во КИБС преку електронско банкарство</b>				
A.II.16.6.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	12.00 ден.	12.00 ден.
A.II.16.6.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден	налог	15.00 ден.	15.00 ден.
A.II.16.6.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	18.00 ден.	18.00 ден.
<b>A.II.16.7. Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство</b>				
A.II.16.7.1.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство	месечен пашал	без надомест	без надомест
<b>A.II.16.8. Платен промет во денари со нерезиденти извршени преку електронско банкарство</b>				
A.II.16.8.1.	Денарски трансакции ( одливи ) од нерезидент кон клиент во други банки извршени преку електронско банкарство	Износ на трансакцијата	0,1% мин.300.00 ден. мах.15.000,00 ден.	0,1% мин.300.00 ден. мах.15.000,00 ден.
A.II.16.8.2.	Денарски трансакции од нерезидент кон клиент во Банката извршени преку електронско банкарство ( интерни трансакции )	фиксен износ	200.00 ден.	200.00 ден.
A.II.16.8.3.	Денарски трансакции од резидент кон нерезидент во други банки извршени преку електронско банкарство	Износ на трансакцијата	0,1% мин.200.00 ден. мах.15.000,00 ден.	0,1% мин.200.00 ден. мах.15.000,00 ден.
A.II.16.8.4.	Денарски трансакции од резидент кон нерезидент во Банката извршени преку електронско банкарство ( интерни трансакции )	фиксен износ	100.00 ден.	100.00 ден.
<b>A.II.17. Трајни налози</b>				
A.II.17.1.	Трајни налози за режиски трошоци од сметки на физички лица на сметки на правни лица со кои Банката има склучено Договор (струја, вода, парно и сл	налог	/	без надомест

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
<b>A.II.17.3.</b>	Трајни налози – пренос на средства од сметки на физички лица кон сметката на Банката (по основ на рата од кредит, парични картички и друго)	налог	/	без надомест
<b>A.II.17.4.</b>	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2

Скопје, Февруари 2020 година